

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водните заедници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 септември 2007 година.

Бр. 07-3686/1
7 септември 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИТЕ
ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Законот за водните заедници (“Службен весник на Република Македонија” број 51/2003 и 95/2005), во членот 3 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Во случај кога хидромелиоративната единица е составена од повеќе помали хидротехнички целини чие функционирање во наводнување и/или одводнување може да биде и самостојно, во тој случај хидромелиоративната единица е делива и по иницијатива на корисниците на тие површини може да се основаат две или повеќе водни заедници.”

Член 2

Во членот 5 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Заедницата може да испорачува технолошка вода на правни и физички лица, врз основа на договор, доколку овие корисници можат да се снабдуваат со вода само од системот со кој управува и го користи водната заедница, а по претходно добиена согласност од Управата за водостопанство.”

Член 3

Во членот 25 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Одредбите на овој закон што се однесуваат на основање на заедницата се применуваат и во случај на постоење иницијатива за издвојување од постојната водна заедница за основање на посебна водна заедница согласно со членот 3 став (3) на овој закон.”

Член 4

По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

“Член 66-а

Доколку водната заедница не располага со сопствени административни и други простории, просторни услови за работа, како канцелариски простор и простор за складирање на возила, резервни делови, мобилна водостопанска опрема и други неопходни движни ствари, на барање на водната заедница минимум просторни услови за овие намени може да обезбеди општината на чие подрачје е седиштето на водната заедница.”

Член 5

Во членот 70 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата на Република Македонија донесува одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктурата за наводнување и/или одводнување на сојузот на водни заедници, како и на постројките и другите објекти кои се во функција на инфраструктурата а кои не се на територијата на одделни водни заедници коишто се здружиле во сојузот. На сојузот може да му се пренесат административни и други простории потребни за вршење на дејностите на сојузот доколку истите не се користат од одделна водна заедница.”

Член 6

Во членот 74 ставот (2) се менува и гласи:

“По бришењето на заедницата од регистарот, до основање на нова заедница, за остварувањето на водостопанската дејност од јавен интерес на територијата на заедницата ќе се грижи водостопанството кое ја снабдува со вода водната заедница или водостопанството кое со решение ќе го определи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.”

Член 7

Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за водните заедници.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.